

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за 2015 година¹

1. Програма за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2015 година („Службен весник на РМ“ бр.198/2014)

2. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2015 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр.195/2015)

| | Здружение/ Фондација | Проект | Краток опис на активностите | Време- траење на проектот | Буџет (во денари) |
|---|--|---|---|---------------------------------|---|
| 1 | Организација на жени турчинки од Македонија Дерја Скопје | Запознавање на жената со новата законска регулатива за заштита од семејното насилство | Цел: Подигање на свеста на граѓаните, посебно жените од етничките заедници за постоење на насилство врз жената и потребата од преземање чекори за решавање на овој проблем преку имплементирање на Законот за превенција од семејно насилство. Активности: - Формирање на тим од 4 едукатори и 4 лобисти и нивна дводневна обука од страна на експерт по право, социјална работа и психологија; | 1.01.- 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 Структура на расходи: - Вработени..... 116.284,00 - Патни трошоци..... 18.448,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 19.455,00 - Други директни трошоци 0,00 - Индиректни трошоци..... 6.242,00 - Специфични трошоци..... 137.201,00 - Вкупно..... 297.630,00 |

¹ Податоците за проектите се прикажани согласно Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2015 година, бр.42-7281/1, разгледан од Владата на Република Македонија на 71. седница, одржана на 5.10.2016 година

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Организирање на прес конференција за промоција на проектот; - Организирање на 2 трибини/прес конференции; - Припрема на детален план за реализација на работилниците; - Селекција на кандидати и интервјуа со учесниците; - Посети на терен; - Припрема и печатење на 4000 информативни флаери; - Подготовка на 500 анкетни евалуациони листови; - Спроведување на 18 работилници на територијата на општините Чаир и Гази Баба за запознавање на повеќе од 300 жени од различни етнички заедници со Законот за превенција од семејно насилство; - Организирање на тркалезна маса за сумирање на резултатите и согледувањата од спроведување на проектот. | | <p>Преостанатите 2.370 денари се искористени за банкарски провизии.</p> |
|--|--|--|---|--|---|

| | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------|--|
| 2 | Културно уметничко друштво „Дримкол“ Вевчани | Хармонија помеѓу културата и туризмот во функција на промоција на Вевчани кон светот | <p>Цел: Зголемување на стапката на раст на туризмот во насока на зголемен економски развој на Вевчани, пораст на стандардот на населението, стапката на вработеност и квалитетот на живот на локалното население.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Административно техничка подготовка; - Скенирање на теренот и прибирање на општи информации; - Детална анализа и обработка на прибраните материјали; - Завршна обработка на материјалите и подготовка на истите за објавување; - Прикачување на материјалите на веб порталот (www.vevchani-info.mk) и подготовка на материјалите за печатење (брошура во форма на туристички водич „Водич низ вевчанското културно наследство“, туристичка мапа и разгледници со мотиви од туристичките и етно потенцијали на Вевчани, на македонски и англиски јазик); - Завршна фаза, промовирање на порталот и дистрибуција на печатените материјали до инфо центарот, општинската администрација и другите партнери на проектот. | 1.12.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 174.443,00 - Патни трошоци..... 3.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 60.841,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 61.139,00 Вкупно..... 299.423,00 |
|---|--|--|--|------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|
| 3 | Регионален центар за застапување Делчево | Изработка на општинска стратегија за енергетска ефикасност на општина Делчево | <p>Цел: Изработка на програма за енергетска ефикасност на општина Делчево за намалување на трошоците за енергија во општината, пред се во делот на јавните објекти и јавното осветлување.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализација на 4 работилници на кои присуствувале од 15 до 20 претставници на општина Делчево, невладини организации, училиштата, средношколскиот центар и детската градинка; - Дистрибуирање на прашалник до институциите за потрошувачката на енергија во последните 3 години; - Внесување на целокупните информации во програмата ТРАЦЕ (алатка за добивање на понатамошни насоки за спроведување на стратегијата); - Презентација на финалниот документ Програма за енергетска ефикасност на општина Делчево пред претставниците на единицата на локална самоуправа. | 12.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 46.666,00 - Патни трошоци..... 12.500,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 11.700,00 - Други директни трошоци.. 16.704,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 213.200,00 Вкупно..... 300.770,00 |
| 4 | Организација на жените на Општина Свети Николе | Зголеми ги своите вредности – едуцирај се II | <p>Цел: Придонес кон зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица на возраст до 35 години од Република Македонија заради поголема конкурентност на пазарот на трудот.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на соопштенија и апликација за пријавување; - Формирање на целни групи; - Контакти со едукаторите за организирање на | 1.02.- 31.05.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 84.443,00 - Патни трошоци..... 169.500,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал... 0,00 - Други директни трошоци.. 4.643,00 - Индиректни трошоци..... 4.325,00 - Специфични трошоци..... 37.413,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|--|
| | | | <p>работилниците;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка и печатење на едукативен материјал; - Набавка на дидактички материјал за реализирање на работилниците и обуките; - Оддржување на две тродневни обуки со по 20 учесници (млади невработени лица на возраст од 18 до 35 години) за изработка на кратка биографија, пишување на мотивационо писмо, подготовка за утервју за работа и интернет пребарувања за можности за вработување, како и за изработка на бизнис план; - Изработка и печатење на сертификати; - Медиумско покривање на проектните активности; - Обработка на евалуционите листи. | | Вкупно..... 300.324,00 |
| 5 | Здружение на Власите на општина Гевгелија Мегленија Гевгелија | Хума - повик од нашите предци Калдрма I дел | <p>Цел: Промивирање на локалитетот село Хума како туристичка дестинација за развој на селско-планински туризам и привлекување на поголем број на посетители.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запознавање на надлежните лица од населените места со целта на проектот; - Собирање на материјали и подготовки за изготвување на информатор; - Изработка на покани, флаери и рекламен материјал; - Покани до локалните власти и институции и нивно информирање за активностите; - Поравнување на подлога, поставување на изравнителен слој песок-чакал; | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 60.000,00 - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал.. 0,00 - Други директни трошоци. 0,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 246.074,00 - Вкупно..... 306.074,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 6.074,00 ден.</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Поставување на пластични Ф300 со L=6m за одведување на атмосферска вода под коловозот бр. 6*6; - Ископ на земја 3 категорија со дотерување на риголавање канаква и бетонирање на истата со МБ20; - Набавка, транспорт и поставување на кршен камен на слој од песок; - Пополнување на фугите со песок и цементен малтер. | | |
| 6 | Здружение на граѓани за култура и уметност АН-Блок Скопје | Културната разноликост – фактор за развој | <p>Цел: Почитување и промовирање на културните разноликости како фактор за развој на општеството.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Писмено поканување и информирање на учесниците; - Одбележување на почетокот на имплементирањето на проектот и презентација на активностите од истиот; - Организирање на четири социолошки работилници; - Организирање на трибина „Културната разноликост – фактор за развој“, преку презентирање на културните обележја и наследства на етничките групи во Република Македонија, Франција, Хрватска и Полска, со посебен акцент на обичаите и носиите, слушање македонски, српски, влашки, турски, албански, ромски, босански, француски, хрватски и полски песни, како и танцување по ритамот на нивната мелодија; - Организирање на работилница без граници, | 23.11.2015 - 23.02.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 66.667,00 - Патни трошоци..... 210.181,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал.. 0,00 - Други директни трошоци.. 3.986,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци... 19.180,00 <p>Вкупно..... 300.014,00</p> |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|
| | | | <p>за изработка на уметнички дела и ракотворби;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на комисија одбрана од самите учесници одговорна за доделување на награди; - Подготвување на изложба на изработените експонати, од продажен карактер, во траење од два дена; - Организирање на изложбата насловена „Културната разноликост – фактор за развој“ во Домот на културата „Наум Наумовски Борче“ во Крушево, како и врачување на благодарници за поддржувачите на проектот; - Продажба на експонатите; - Посета на културно-историските споменици во Крушево; - Пополнување на евалуациони листи. | | |
| 7 | Здружение Мултикултура Тетово | Денови на различности | <p>Цел: Инволвирање на учениците во културни активности и соработка со ученичките и студентските здруженија на граѓани.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржување на презентација на проектот во средните училишта во Тетово (Гоце Стојчески, Моша Пијаде, Никола Штејн, 8ми Септември и 7ми Март); - Ангажирање на фасилитатор за координација на тимот; - Селектирање и оформување на тимот од средните училишта во Тетово и вклучување на 80 ученици од различни етнички заедници во активности за промовирање на | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 97.000,00 - Патни трошоци..... 86.753,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал...57.008,00 - Други директни трошоци. 1.124,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 58.115,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--|
| | | | <p>мултикултурализам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методологија и дизајн на обука за мултикултурализам; - Реализација на обука за мултикултурализам за 30 ученици за надминување на предрасуди и стереотипи и разрешување на конфликти; - Работни состаноци на тимот во училиштето за подготвување на активности за денови на различности; - Изработка и дистрибуција на флаери во 5 средни училишта во Тетово; - Изработка и печатење на билборд во центарот на градот; - Посета на различни културни споменици во градот; - Изложба на млади таленти за мултикултурализам; - Организирање Ден на различности – централна активност. | | |
| 8 | Здружение за заштита и развој на руралните простори Извор Кичево | Заштита на природните ресурси по делот од трасата на Коридорот 8 Кичево-Требениште | <p>Цел: Подигање на свеста за потребата од управување, како и неопходноста од заштита на природната средина преку документирање, анализирање и фотографирање на сите значајни локации, природни реткости, простори и потенцијали, со цел нивно користење во понатамошни истражувања.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготвителни активности; - Избор и припрема на тимот за работа; - Елаборација на локации и мотиви (реки: Треска, Студенчица, Сатеска, био коридори: Треска (Подвис), Илинска Планина Стогово и | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 110.000,00 - Патни трошоци..... 50.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 53.000,00 - Други директни трошоци. 15.000,00 - Индиректни трошоци..... 27.000,00 - Специфични трошоци..... 45.000,00 Вкупно.....300.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------|--|
| | | | <p>населени места во општините Кичево, Дебарца и Охрид, црква „Св.Петар и Павле“, манастир „Св.Богородица Пречиста“ и тврдина Китино Кале);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализација на терен; - Научна обработка; - Припрема за презентација; - Завршни активности и промоција. | | |
| 9 | Ансамбл на народни инструменти и песни Стефче Стојковски Скопје | Антологија на македонската изворна музика „Од кладенецот на Македонија“ вол. 2 | <p>Цел: Трајна заштита, зачувување, негување и афирмирање на македонската изворна музика, побудување љубов и интерес кон истата и мотивирање на младите за негување и пренесување на музичката традиција.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Собирање и запис на музичкиот материјал; - Средување, евидентирање, селектирање, документирање, аранжирање и мелографирање на музичкиот материјал; - Одржување на музички проби и подготовка на музичкиот материјал за снимање во студио; - Снимање, миксање и мастеризирање на музичкиот материјал; - Фотографирање и изработка на дигитални фотографии; - Презентации на песните и ората од овој проект. | 1.10.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 67.983,00 - Патни трошоци..... 35.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 0,00 - Други директни трошоци. 21.516,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 198.170,00 - Вкупно..... 322.669,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 22.669,00 ден.</p> |
| 10 | Здружение Извор Кичево | Промоција и одржлив развој на локалитетот Куклица | <p>Цел: Создавање услови за унапредување, промоција и одржливо користење на локалитетот „Камени кукли“ – Куклица.</p> <p>Активности:</p> | 12.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 21.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на разгледници (2000 примероци); - Изработка на брошури (1000 примероци); - Изработка на флаери (1000 примероци); - Изработка на ЦД-диск (1000 примероци); - Изработка на веб страница; - Изработка и поставување на информативно пано; - Презентација на проектот. | | <ul style="list-style-type: none"> - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 279.000,00 - Индиректни трошоци... 0,00 - Специфични трошоци... 0,00 Вкупно..... 300.000,00 |
| 11 | Здружение за негување на традиционалните вредности Аманет – добра мисла Битола | Македонија, традиција, обичаи! | <p>Цел: Зголемување на интересот на граѓаните за креирање на семеен живот и негување на семејните вредности, преку организирање на активности од различен карактер, помоција преку медиуми, трибини и непосреден пристап со целната група.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Посета на урбани и рурални заедници на членовите на ЗГ Аманет заедно со претседателите на урбаните и руралните заедници; - Спроведување на трибини и информативни сесии со граѓаните во Битола и во селата, Крклино, Цапари, Брусник и други во битолскиот регион и во општините Новаци, Могила, Кукуречани, Демир Хисар и Ресен, како општини кои гравитираат околу Битола; - Посета на голем број семејства; - Промовирање на бракот и семејството од припадници на различни етнички групи; - Промовирање на семејни вредности кон најмладите; - Промовирање на традиционалните вредности; | 1.12.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 200.000,00 - Патни трошоци..... 22.490,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 0,00 - Други директни трошоци. 20.000,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 102.620,00 - Вкупно..... 345.110,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 45.110,00 ден.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|----------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Посети на медиуми (телевизија Орбис, телевизија Тера, регионални весници, веб портали и гостување на радио емисија); - Изработка на брошури и флаери; - Изработка на веб портал www.amanet.mk. | | |
| 12 | Здружение за хуманитарни активности „Синергија“ Штип | Со едукација до поголема конкурентност при вработувањето на жените | <p>Цел: Стимулирање на конкурентноста меѓу 30 жени, нивна едукација во 2 нивоа компјутерски вештини и англиски јазик, согласно нивните потреби и предзнаења, прилагодени на моменталните потреби на пазарот на труд, како и стекнување на вештини за барање работа преку интерактивни работилници.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на листа на учеснички (30 невработени жени) како директни корисници на проектните активности; - Подготовка и печатење на прирачник за англиски јазик во 2 нивоа; - Подготовка и печатење на прирачник за обука на основни и напредни компјутерски вештини; - Подготовка и печатење прирачник за активно барање работа и пријавување за работа; - Реализација на обука на основни и напредни компјутерски вештини; - Реализација на обука за почетен и напреден англиски јазик; - Реализација на интерактивни обуки за барање работа и пријавување на работа (2 обуки по 2 дена); - ТВ промоција на проектните активности од | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 160.800,00 - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 19.999,00 - Канцелариски материјал 3.600,00 - Други директни трошоци 13.537,00 - Индиректни трошоци..... 48.864,00 - Специфични трошоци..... 53.200,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | страна на локален медиум. | | |
|----|--|--|---|---------------------------|--|
| 13 | Здружение на лица со церебрална парализа Велес | Сервис за домашна посета и поддршка на семејства во кои живеат лица со попреченост | <p>Цел: Проектот има за цел да им помогне на семејствата во кои живеат лица со попреченост преку обезбедување стручна помош во домашни услови, подигнување на јавната свест, како и запознавање на претставниците на јавниот и приватниот сектор со правата и проблемите на оваа категорија на граѓани.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на сервис за домашна посета и поддршка на семејства на лица со попреченост; - Идентификување 30 семејства и подготвување план за посета; - Организирање 10 психолошки и социјални работилници; - Организирање хуманитарна донаторска акција; - Поднесување иницијатива за финансиска поддршка на семејствата преку Министерството за труд и социјална политика; - Реализација на медиумска кампања; - Подготвување на документарен филм и негово промовирање; - Подготвување на ТВ спот и негово прикажување; - Реализирање на две еднодневни екскурзии во Дојран и Мелница за лица со попреченост и нивните родители. | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 180.006,00 - Патни трошоци..... 22.000,00 - Опрема..... 8.000,00 - Канцелариски материјал. 18.000,00 - Други директни трошоци. 16.930,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 55.430,00 <p>Вкупно..... 300.366,00</p> |
| 14 | Здружение за социјална и | Здрав совет за здраво потомство | Цел: Подобрување на здравствената заштита кај младите преку зголемување на информираноста | 1.12.2015 - 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>здравствена заштита Благородна мисија Кочани</p> | | <p>на граѓаните за сексуалното и репродуктивното здравје. Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работен состанок со стручните служби од училиштата за утврдување на активностите за соработка; - Дистрибуција на анкетни листови подготвени од социолози и психолози, до 582 ученика, за утврдување на нивото на знаење кај младите за сексуалното и репродуктивното здравје; - 46 групни предавања со 850 ученици од 8 и 9 одделение од основните училишта и први клас од средните училишта; - Реализирање на 4 теренски предавања со цел да се опфатат повеќе социјални категории, а пред се младите на возраст од 13 до 15 години; - Отворено советувајште за сексуално и репродуктивно здравје, кое за времетраење на проектот било посетено од 117 лица; - Прес конференција на двете локални телевизии од Кочани, ТВ Кочани и ТВ Канал 8, објава на интернет порталот Комарец, како и емитување на спот на локалните медиуми за да се поттикне посетеноста во советувајштето; - Промоција на проектот преку делење на пропаганден материјал: тетратки – 1000 примероци, флаери – 1000 примероци и плакати – 140 примероци со логото на здружението и Владата на Република Македонија; | <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 155.667,00 - Патни трошоци..... 4.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 300,00 - Други директни трошоци 4.580,00 - Индиректни трошоци..... 18.116,00 - Специфични трошоци..... 117.337,00 Вкупно..... 300.000,00 |
|--|---|--|---|--|

| | | | | | |
|----|------------------------|---------------------|--|-------------------------|--|
| | | | - Спроведување на анкета со 210 ученици за оценување на резултатите од проектот. | | |
| 15 | Здружение SOS Куманово | Граѓани со иста цел | <p>Цел: Иницирање воспоставување ефективен и ефикасен систем на мрежно работење помеѓу граѓанските здруженија и локалните медиуми преку креирање на политики за поддршка на семејството.</p> <p>Активности: Активностите се реализирале во две фази.</p> <p>Прва фаза:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Користење на две канцеларии за потребите на проектот во Куманово во рамките на SOS Куманово и во Старо Нагоричане; - Реализирање на истражување во три општини; - Формирање на проектна структура со вклучување на локален медиум како партнер; - Редовни средби и состаноци; - Спроведување на ТВ анкета; - Спроведување на теренско истражување преку анкетирање на граѓаните/младите од општините вклучени во проектот; - Медиумска презентација на проектот. <p>Втора фаза:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржување на ТВ дебата за улогата и значењето на заедничкото делување помеѓу граѓанскиот сектор и единиците на локалната самоуправа; - Изработка на видео запис; - Изработка на брошура; - Организирање 5 работилници за | 10.12.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 112.110,00 - Патни трошоци..... 19.999,00 - Опрема.....25.000,00 - Канцелариски материјал. 15.035,00 - Други директни трошоци 9.824,00 - Индиректни трошоци..... 16.002,00 - Специфични трошоци..... 102.030,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|------------------------|--|
| | | | детектирање на потребите на целните групи вклучени во проектот. | | |
| 16 | Центар за развој на општеството Милениум Врапчиште | Локален потенцијал како регионално богатството | <p>Цел: Развивање летен и есенски планински туризам во Врапчиште, преку промотивна стратегија на регионот, со постоечките шумски природни богатства.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Идентификување на работен тим на проектот; - Собирање на информации за шумските плодови во атарот на општина Врапчиште; - Организирање на две панел сесии – трибини; - Печатење на информативно-промотивни материјали (брошура – 1000 примероци, панфлети – 1000 примероци, плакати - 200 примероци); - Хостирање и одржување на веб сајт. | 1.12.2015 - 31.05.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 162.000,00 - Патни трошоци..... 6.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 18.000,00 - Други директни трошоци. 11.000,00 - Индиректни трошоци.... 24.000,00 - Специфични трошоци.... 79.000,00 Вкупно..... 300.000,00 |
| 17 | Здружение на граѓани Симбиоза Штип | Верските слави и обичаи во Штип и Карбинци, фундамент на живото културно наследство | <p>Цел: Запознавање на младите од Штип и Карбинци со културните вредности во својот регион, да сфатат дека верските слави и обичаи се дел од културната историја на нивните животни простори и да ги пренесат културните вредности на своите вршници и туристите.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовки за изведување на проектот и избор на цела група; - Одржување на повеќе работилници во основните училишта и три работилници во Националната установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип; - Организирање изложба на изработки на тема: „Верските слави и обичаи фундамент | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 86.000,00 - Патни трошоци..... 20.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 6.700,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 191.000,00 - Вкупно..... 303.700,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 3.700,00 ден.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | <p>на живото културно наследство низ детските очи и раце“;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализација на три еднодневни екскурзии со посета на повеќе културно историски локалитети и посета на домови на различни етнички групи за да се разговара за живото културно наследство; - Истражувачки посети на локалитети и храмови; - Одржување на работилници за презентирање на снимениот материјал од екскурзиите; - Креирање на печатен медиум „Календар на настаните од живото културно наследство за Штип и Карбинци“; - Подготовка за печат и печат на календарот во 1000 примероци во боја; - Медиумска евалуација на спроведените активности; - Гостување во „Дневна соба“ на локалната ТВ и презентирање на спроведените активности, појдовните проблеми и очекуваните резултати. | | |
| 18 | Здружение за култура и екологија Вевчанска Традиција Вевчани | Валавичарството - дел од културниот идентитет на Вевчани | <p>Цел: Подигање на нивото на свест и едукација на општата целна група за потребата од сеопфатно презентирање и заштита на богатиот етнолошки материјал, а особено народните занаети и традиции како што е валавичарството, како негов највпечатлив дел.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Припремни работи и расчистување на теренот; - Градежни работи кои опфаќаат | 25.12.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 0,00 - Патни трошоци..... 30.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 0,00 - Други директни трошоци 5.000,00 - Индиректни трошоци... 0,00 - Специфични трошоци... 265.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-------------------------|--|
| | | | <p>реставрирање на веќе постоечките сидови како суштински елемент за финалната обработка на волнените производи кои се перат во комплексот на валавиците;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Столарски работи. | | Вкупно..... 300.000,00 |
| 19 | <p>Центар за детска и младинска иницијатива Виделина Прилеп</p> | <p>Адекватен пристап до изворите со вода и нивно уредување</p> | <p>Цел: Обезбедување адекватен пристап до изворите со вода, нивно уредување и одржување, како и анимирање на јавноста за значењето на постојните извори на вода и потребата од зачувување на истите.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на координативно тело со претставници на неколку здруженија, локалната самоуправа, ЈКП Комуналец и ЈКП Водовод; - Прес конференција; - Снимање на состојбата на природните ресурси; - Теренски активности по локалитетите Вештачко езеро, изворот во близина на црквата Св.Димитрија с. Селце и манастирот во с.Оревоец, Паркот на Могилата на непобедените, месност Чумова чешма и Паркот на Револуцијата (поставување маси, клупи, настрешници, корпи за отпадоци, засадување на дрвца); - Фотографирање на реконструирани извори со вода; - Припрема, печатење и дистрибуција на флаер за природните извори со вода во општина Прилеп (600 примероци); - Промотивна средба во просториите на МКЦ | 12.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 44.500,00 - Патни трошоци..... 17.500,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 6.955,00 - Други директни трошоци 3.085,00 - Индиректни трошоци.... 0,00 - Специфични трошоци.... 227.400,00 Вкупно..... 299.440,00 |

| | | | “Пет до дванаесет“. | | |
|----|--|---|--|--------------------------|--|
| 20 | Центар за помош и интегрирање на недоволно развиените и развиените подрачја во граѓанското општество - НВО Центар Кичево | Промоција на културното наследство од Кичевскиот регион | <p>Цел: Запознавање на луѓето со културно историските споменици и знаменитости кои се наоѓаат на територијата на општина Кичево и нивната важност за историјата и културата на Македонија.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибирање на информации за културно историските споменици и знаменитости на територијата на општина Кичево; - Документирање на лице место (фотографирање); - Изработка и печатење на брошура (200 примероци); - Промоција на брошурата во салата на Советот на општина Кичево, пред претставници на локалната самоуправа, музејот и училиштата во општина Кичево. | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 140.000,00 - Патни трошоци..... 24.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал.. 18.000,00 - Други директни трошоци 2.400,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 115.600,00 <p>Вкупно..... 300.000,00</p> |
| 21 | Здружение за истражување и развој ИТ Креатив Битола | Запознај го Пелистер | <p>Цел: Промоција на природните и културните богатства и развој на туризмот во Пелистерскиот регион.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прибирање на фото и видео материјали од природните и културните богатства, туристички и угостителски капацитети во Пелистерскиот регион; - Дизајнирање, изработка и печатење на брошури и флаери; - Дизајнирање и изработка на Веб - страна; - Изработка и поставувањето на патоказни знаци од страна на волонтери; - Одржување на семинари и работилници. | 1.12.2015- 31.05.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 226.130,00 - Патни трошоци..... 10.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 24.850,00 - Други директни трошоци.. 2.000,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 37.000,00 <p>Вкупно..... 299.980,00</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|--|
| 22 | Здружение Минерва тим Свети Николе | Со енергетско ефикасен музеј до заштитено културно наследство на општина Свети Николе | <p>Цел: Придонес во заштита на културното наследство во општина Свети Николе</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одржување на почетна прес конференција во Општина Свети Николе; - Демонтажа на старите дрвени прозорци и набавка и поставување на нови прозорци со заштитни решетки и санација на ѕидните површини околу прозорците во музејот во Свети Николе; - Подготовка на Студија за развој на туризмот. | 1.12.2015 - 15.01.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 30.000,00 - Патни трошоци..... 3.000,00 - Опрема..... 210.000,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци. 63.460,00 - Индиректни трошоци..... 18.000,00 - Специфични трошоци..... 60.000,00 - Вкупно..... 384.460,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 84.460,00 ден.</p> |
| 23 | Здружение Романо Вас - Ромска рака Скопје | Ромски креативен камп | <p>Цел: Заштита, чување, презентација и популаризација на нематеријалното културно богатство преку пренесување на знаења и вештини по пат на креативни работилници.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избор на деца на возраст од 10 до 14 години за учество во креативниот камп; - Изработка на шаблони од страна на ментори со чија помош децата ги изработуваа креациите; - Реализирани 32 креативни работилници за изработка на венчиња, корпи, срми за елечи, како традиционално обележје на ромската носија; - Реализирани 12 посети на музеи, театри, Спомен куќата на Мајка Тереза, културни споменици, етно село итн. - Изработен видео запис од креативните работилници со поддршка од ТВ Шутел. | 23.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 132,949,00 - Патни трошоци..... 54.778,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 199,00 - Други директни трошоци 16.678,00 - Индиректни трошоци..... 66.400,00 - Специфични трошоци..... 28.620,00 Вкупно..... 299.624,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------------|---|
| 24 | Здружение Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес | Младинско економски рурален туризам | <p>Цел: Промовирање на младинското самовработување преку искористување на природните ресурси и подзаборавените стари занаети во Република Македонија, како и создавање на одговорност кај младите кои пристапиле во извидничкото движење.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Медиумска кампања и лобирање преку медиуми; - Организирање на првиот камп на тема „Да не се заборави“; - Организирање на вториот камп на тема „Традиционална економија“; - Организирање на третиот камп на тема „Собирна економија и исхрана во природа“; - Организирање на четвртиот камп на тема „Учиме за бизнисот“; - Промоција на прирачникот „Логорување“; - Прес конференција, истакнување на резултатите и затворање на проектот; - Завршна емисија на ТВ Канал 21. | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 0,00 - Патни трошоци..... 124.982,00 - Опрема..... 34.400,00 - Канцелариски материјал.. 11.510,00 - Други директни трошоци.. 27.550,00 - Индиректни трошоци..... 37.347,00 - Специфични трошоци..... 64.368,00 Вкупно..... 300.157,00 |
| 25 | Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби Бравура Кооператива Делчево | Инклузија преку спорт | <p>Цел: Подобрување на квалитетот на живеење на лицата со посебни потреби во регионот Брегалница преку нивно вклучување во јавниот живот и учество во граѓанското општество според принципите на еднакви можности и унапредување на човековите права.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на регионален тим (4 претставници од локалните власти и 6 од НВО) и подготовка на содржината на програмата и стратегија за имплементација | 20.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 146.664,00 - Патни трошоци..... 62.910,00 - Опрема..... 29.180,00 - Канцелариски материјал 22.590,00 - Други директни трошоци 16.000,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 22.700,00 Вкупно..... 300.044,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | <p>на проектот. Редовни средби и состаноци (консултации);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Медиумско прикажување и претставување на настаните од проектните активности; - Спортски игри- еден ден натпревари (Делчево, Берово); - Спортски игри – еден ден натпревари (Пехчево, Македонска Каменица); - Медиумска презентација; - Верификација на меморандумот „Инклузија преку спорт“ за лица со хендикеп; - Печатење и дистрибуција на брошура; - Евалуација. | | |
| 26 | Здружение Доверба Куманово | Преку младинско претприемништво до рурален развој | <p>Цел: Поддршка на развојот на регионот на општините Старо Нагоричане, Ранковце и Кратово преку стимулирање на претприемништвото во функција на руралниот развој.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избор на учесници врз основа на јавен повик и подготовка на работилниците; - Организирање на тридневен семинар во Куманово за 20 невработени лица за структура на бизнис план, елементи на процесот на планирање и можни извори на финансирање на бизнис планот; - Организирање на дводневна работилница во Старо Нагоричане за изработка на бизнис план; - Доработка на бизнис плановите и комуникација помеѓу учесниците и менторите; | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 89.500,00 - Патни трошоци..... 147.700,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал.. 3.000,00 - Други директни трошоци. 12.000,00 - Индиректни трошоци..... 6.000,00 - Специфични трошоци..... 41.800,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|----------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Презентирање на сработеното во општина Куманово; - Изработка и дистрибуција на 500 брошури „Преку младинско претприемништво до рурален развој“. | | |
| 27 | Здружение за артикулација на младински интерес Форум за авангардна креативност ФАК Прилеп | Adventure Tourism Office | <p>Цел: Промоција на Прилеп како центар за активен туризам во Република Македонија кој ќе ги задоволи барањата на потенцијалните туристи од земјата и од странство преку привлекување на инвестиции, развој на потребната инфраструктура, збогатување на туристичката понуда и јакнење на човечките ресурси.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на работен тим; - Организација на семинар во Крушево во присуство на градоначалниците од регионот, спортски федерации и здруженија, донатори и поддржувачи на спортски активности, хотелиери, превозници и претставници на општините Прилеп и Крушево; - Обука на волонтер; - Дизајн и печатење на брошура и разгледници; - Дизајн и одржување на веб страна www.prilepinfo.mk; - Отварање и промоција на Центарот за активен туризам; - Посета и презентација на брошурата на Балканската конференција за активен туризам во Охрид. | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 124.444,00 - Патни трошоци..... 30.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци. 14.975,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 141.840,00 - Вкупно..... 311.259,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 11.259,00 ден.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|------------------------|---|
| 28 | Здружение за соработка и развој АМГ Преспа Скопје | Развој на руралниот туризам во Преспанскиот регион преку размена на искуства и градење на препознатлив туристички имиџ | <p>Цел: Зголемување на туристичката понуда преку размена на искуства, обуки, како и преку изработка на веб страна на која ќе може бесплатно да се претставуваат понудите и капацитетите на туристичките работници.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изработка на веб страна (www.visitprespa.com) за туристичките капацитети од Преспанскиот регион и ангажирање на лице со договор на дело за нејзино одржување; - Одржување на едnodневна обука во Ресен за воведување на светски трендови во понудите на локалните туристички работници (30 учесници); - Изработка на летоци и брошури за запознавање на туристичките работници со веб страната. | 1.10.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 90.000,00 - Патни трошоци..... 59.559,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал.. 0,00 - Други директни трошоци 0,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци.... 151.750,00 - Вкупно..... 301.309,00 <p>Сопствено учество на организацијата: 1.309,00 ден.</p> |
| 29 | Детски парламент на Македонија за Штип и Карбинци Штип | Препознај ги, афирмирај ги и практикувај ги македонските производи | <p>Цел: Зголемување на побарувачката и потрошувачката на македонските производи, преку подигнување на свеста кај најмладите потрошувачи и воопшто кај граѓаните, за користа од зголемената потрошувачка на македонски производи.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Работа на терен (посета на поголемите маркети во Штип, с.Карбинци и Злетово и снимање на македонските производи); - Ревизија на направените снимки; - Компјутерска подготовка и техничка обработка на 3000 флаери и 2200 брошури; - Растурање на печатениот материјал на | 01.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 108.000,00 - Патни трошоци..... 10.000,00 - Опрема..... 30.000,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 9.999,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 139.655,00 - Вкупно..... 297.654,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|------------------------|---|
| | | | <p>најфреквентните места во Штип, с. Карбинци и Злетово (на пазарите, пред продавниците и слично);</p> <p>- Медиумска евалуација на проектот.</p> | | |
| 30 | Здружение Центар за демократски развој и интеграција Визија – ЕУ Дебар | Младински мултиетнички иницијативи | <p>Цел: Обезбедување услови за надминување на предрасудите кај младите преку организирање на едукативни работилници за запознавање на културните вредности и градење на успешен соживот, толеранција и доверба.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Формирање на тим за имплементација на проект; - Медиумска презентација на целите и активностите на проектот на локалните телевизии и интернет порали; - Избор на лица кои ќе учествуваат во активностите на проектот; - Одржување на работилници за 80 млади лица од различна етничка припадност и на возраст од 18 до 25 години на теми: „Запознавање со културата и традицијата на албанската, македонската, ромската и турската заедница“, „Изучување на македонски, ромски, турски и албански ора, песни и обичаи“, „Запознавање со традиционалната облека на македонската, албанската, турската и ромската заедница“, „Запознавање со техники и вештини како и позитивни искуства од други региони за градење на соживот, толеранција и доверба меѓу младите од македонска, албанска, ромска и турска етничка заедница“; | 1.12.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 118.798,00 - Патни трошоци..... 20.000,00 - Опрема..... 24.900,00 - Канцелариски материјал 30.000,00 - Други директни трошоци 0,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 106.951,00 <p>Вкупно..... 300.649,00</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|----------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Заеднички хепенинг за соживот, толеранција и доверба „Младински мултиетнички иницијативи“; - Печатење на публикација во 1000 примероци; - Мониторинг и евалуација, преку дистрибуција на 2000 прашалници до граѓаните на општина Дебар. | | |
| 31 | Здружение за култура и фолклор Фолклорен ансамбл Кочани | Центар за таленти | <p>Цел: Подобрување на културното надоградување кај младите и децата во Општина Кочани.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реализирана балетско-драмска претстава „Децата од Недојдија“ со учество на 33 членови на возраст од 4 до 18 години; - Претставата била изведена на „Денс фест“ во Скопје организиран од страна на РИЦ (Рисимкин истражувачки центар), а во втората половина на 2016 година планирано е гостување во Веница, Штип, Прилеп, Пробиштип, Радовиш и Скопје. | 1.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 177.202,00 - Патни трошоци..... 16.860,00 - Опрема..... 54.797,00 - Канцелариски материјал.. 12.000,00 - Други директни трошоци.. 12.310,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 18.850,00 <p>Вкупно..... 292.019,00</p> <p>Преостанатите 7.981 денари се наменети за телефонски сметки и печатење на флаери за уписи во учебната 2016/2017 во „Центарот за таленти“, формиран преку овој проект.</p> |
| 32 | Здружение за духовно обединување на Сетинци, Попадинци и Крушодари од Лерин во Македонија | Културниот идентитет на Македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија како фактор за јакнење на довербата и | <p>Цел: Афирмација на етничкиот, јазичниот, културниот, верскиот и историскиот идентитет, континуитет, наследство и простор на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Концерт одржан на 25.12.2015 година во Пазар (Јаница) во Република Грција; - Единаесетти традиционален концерт „Песни | 12.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 0,00 - Патни трошоци..... 402.412,00 - Опрема..... 28.710,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 22.265,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------|--|
| | Скопје | коезистенцијата меѓу македонскиот и грчкиот народ и нивните држави Македонија и Грција. | и ора од Егејот“; <ul style="list-style-type: none"> - Концерт на музичката група „Љубојна“; - Премиера „Сведоци – Австралија“ во кинотека на Македонија; - Одбележани 112 години од смртта на Гоце Делчев; - Чествување за децата бегалци од граѓанската војна во Грција ; - Традиционален концерт „Песни и ора од Егејот 2015“; - 111 години од раѓањето на Андреј Чипов; - 141 години од раѓањето на Крсте Петков Мисирков; - Осветена Македонска црква „Свети Цар Константин и Света Царица Елена; - Македонска Вечер Егеј; - Осма Загоричанска Вечер. | | - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 12.000,00 - Вкупно..... 465.387,00 Сопствено учество на организацијата: 165.387,00 ден. |
| 33 | Здружение за европска интеграција Европска гледна точка Битола | Граѓаните и Европската Унија | Цел: Информирање на граѓаните и урбаните заедници за политиките на Европската унија, обезбедување на услови за партиципативна вклученост на граѓанските организации од Пелагонискиот регион за креирање на локалните стратегии и зајакнување на партиципативната демократија на локално ниво. Активности: <ul style="list-style-type: none"> - Врсничка едукација – вклучување на младите, средношколците и студентите во едукација за политиките на ЕУ; - Организирање на трибини за информирање на граѓаните на следните теми: <ul style="list-style-type: none"> - Кратки информации за ЕУ, правата и обврските на Република Македонија како | 1.01.- 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 Структура на расходи: <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 171.000,00 - Патни трошоци..... 30.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци. 1.500,00 - Индиректни трошоци..... 46.500,00 - Специфични трошоци..... 51.000,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|--|
| | | | <p>земја членка на Европската Унија;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развојот на институциите во Република Македонија во процесот на усогласување на ЕУ законодавствата за искористување на ИПА фондовите; - Користа од поделбата на територијата на Република Македонија во осум плански региони и нивната улога за развојот на општините; - Што е ИПА – и нејзините пет компоненти; - Финансирање на ИПА – компонента, имплементација на финансиските средства, мониторинг и евалуација; - Пример како се пополнува ИПА апликација; - Вклучени страни во ИПА (Општина, Плански регион, Јавни институции и граѓански здруженија); - Пишување на завршна брошура со впечатоци и заклучоци од трибините. | | |
| 34 | Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идените на самобитноста на македонскиот народ и неговата | Продолжување на активностите на јакнење на владеењето на правото за потребите на граѓаните прогонувани, затворани и осудувани за самобитноста на македонскиот | <p>Цел: Остварување на основните уставни и посебните социјални права на прогонуваните и затвораните лица за идеите на самобитноста на Македонскиот народ и неговата државност, како и членовите на нивните семејства.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Продолжување на активностите за имплементација на Законот за политичките затвореници; - Активности околу подготвување на Законот за рехабилитација на политичките затвореници и нивните семејства. | 1.01.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 0,00 - Патни трошоци..... 225.223,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 8.709,00 - Други директни трошоци 66.068,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци.... 0,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------------|--|
| | државност Скопје | народ од 1945 - 1990 год. и негување на придобивките од нивното делување | | | |
| 35 | Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје | Со добра информација кон решение | Цел: Зајакнување на капацитетите на младите Роми преку примена на информатичко-комуникациските технологии Активности: - Избор на заинтересирани кандидати за учество во обуките за информатичко-комуникациските технологии; - Реализирање на 8 обуки за компјутерски програми (по 2 еднодневни обуки месечно во траење од 4 часа), за 10 млади Роми во општина Чаир на возраст од 14 до 18 години; - Изработка на билтен од страна на обучените млади за споведените активности во текот на обуките; - Графички дизајн и подготовка за печатење на билтенот; - Промоција на билтенот „Со добра информација кон решение“. | 1.01.- 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 Структура на расходи: - Вработени..... 192.000,00 - Патни трошоци..... 5.000,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 18.000,00 - Други директни трошоци 7.200,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 77.800,00 Вкупно..... 300.000,00 |
| 36 | Здружение за волонтеризам Волонтерски Центар Скопје | Преку магазин до развој на информатичко-комуникациски вештини кај младите | Цел: Поттикнување на свеста кај младите за постојан професионален и личен развој во областа на информатичко – комуникациските вештини, преку овозможување пристап до информации од магазинот ВОИСЕС, овозможување обуки од областа на онлајн новинарството и овозможување практична работа за лица кои сакаат да стекнат искуство како преведувачи, графички дизајнери, уредници | 15.11.2015 - 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 Структура на расходи: - Вработени..... 76.760,00 - Патни трошоци..... 90.390,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал. 15.181,00 - Други директни трошоци 0,00 - Индиректни трошоци..... 18.196,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|--|
| | | | <p>на магазин, лектори, монтажери на слика, аудио и видео.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обука на 3 групи млади лица од страна на професионален тим обучувачи од Волонтерски центар Скопје (ВЦС) и нивна практична работа под надзор на стручни лица од ВЦС за надградба на магазинот ВОИСЕС - (http://issuu.com/vcsvoices/docs/voices_february_ge4d2257298cd4) и новата веб страна креирана од волонтерите и учесници https://voiceskopje.org/ | | <p>- Специфични трошоци..... 100.296,00</p> <p>Вкупно..... 300.823,00</p> |
| 37 | Фондација за негување на македонското културно наследство МАКЕДОНИКА Скопје | Бесплатни лектури за основно и средно образование | <p>Цел: Придонес во формирањето на дигитално образовано општество преку објавување на бесплатни лектури и поттикнување на читањето на книги кај учениците, со што ќе се овозможи и промовирање на македонскиот јазик во земјата и во светот.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Избор на 30 лектури за основно и средно образование од македонски и странски автори, согласно програмата на Бирото за развој на образованието; - Превод на 5 лектури од англиски јазик; - Пречукување на делата во посебен софтвер, литературна и јазична коректура и редалтура на текстовите; - Објавување на е-лектирите на сајтот на Фондацијата www.makedonika.mk за да биде достапни преку компјутер, таблет и смартфон. | 12.11.2015 - 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 0,00 - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 0,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 300.000,00 Вкупно..... 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------|---|
| 38 | Здружение на креативни индивидуалци Нов Блесок Битола | Преку еднакви можности и почитување на човековите права до општество без криминал и корупција | <p>Цел: Подигање на јавната свест за почитување на човековите права и слободи, како и овозможување на еднакви можности на сите граѓани на Република Македонија, а со тоа и придонес кон општество без дискриминација.</p> <p>Активности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Консултативни средби со претставници на општините Битола, Могила, Новаци, Демир Хисар и Ресен и јавните претпријатија кои се под ингеренции на овие општини; - Консултативни средби со Комисиите за еднакви можности при петте општини; - Избор на учесници на работилниците; - Подготовка на информативни – едукативни флаери; - Подготовка на материјалите на работилниците; - Спроведување на пет едукативни работилници на тема недискриминација и еднакви можности; - Изработка и усогласување на план и програма за еднакви можности при комисиите на петте општини со помош на експертите на проектот; - Шест медиумски претставувања на проектот; - Подготовка на ТВ цингл за медиумско претставување на проектот; - Подготовка и реализација на три 90 минутни емисии со две реемитувања; - Евалуација на проектот. | 1.02.- 30.06.2016 | <p>Доделени средства: 300.000,00</p> <p>Структура на расходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вработени..... 101.333,00 - Патни трошоци..... 67.970,00 - Опрема..... 15.450,00 - Канцелариски материјал.. 21.177,00 - Други директни трошоци.. 19.539,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 74.465,00 <p>Вкупно..... 299.934,00</p> |
| 39 | Здружение за култура и | Промоција на заедничките | Цел: Унапредување на културните вредности на Полошкиот регион, со посебен акцент на | 1.03.- 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | уметност Традита Тетово | културни вредности во нашето општество | афирмација на културниот диверзитет на регионот. Активности: - Изложба од студентите на ликовна уметност на Факултетот за уметности при Државниот универзитет во Тетово; - Книжевна вечер; - Трибина на тема: „Промоција на заедничките културни вредности во нашето општество“. | | Структура на расходи: - Вработени..... 163.376,00 - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 60.159,00 - Канцелариски материјал. 0,00 - Други директни трошоци 1.810,00 - Индиректни трошоци..... 0,00 - Специфични трошоци..... 74.567,00 Вкупно..... 299.912,00 |
| 40 | Здружение ДРИТА АГВ Гостивар | Учи и сподели знаење за свој просперитет и напредок | Цел: Зголемување на информираноста на студентите, преку креирање на веб платформа како извор на содржини што директно или индиректно ги засегаат младите. Активности: - Формирање на работни тимови; - Одбирање на дизајн за платформата; - Дизајнирање на информативно -забавниот дел на платформата и делот за размена на материјали; - Прибирање на информации и тестирање на информативно забавниот дел и делот за размена на материјали; - Активирање на платформата; - Изработка и пуштање на промотивен материјал; - Дизајнирање и активирање на smart phone апликација; - Изработка на промотивно видео за делот размена на материјали; - Подготвување и одржување на обуки (обука за кариерен развој на студентите; обука за охрабрување на младите за започнување на | 10.11.2015 - 30.06.2016 | Доделени средства: 300.000,00 Структура на расходи: - Вработени..... 126.000,00 - Патни трошоци..... 0,00 - Опрема..... 0,00 - Канцелариски материјал 0,00 - Други директни трошоци 12.615,00 - Индиректни трошоци..... 42.000,00 - Специфични трошоци..... 119.300,00 Вкупно..... 299.915,00 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>сопствен бизнис и две предавања од неколку бизнисмени од Македонија за нивните практични искуства);</p> <ul style="list-style-type: none">- Промоција на платформата;- Евалуација на проектот. | | |
|--|--|--|--|--|--|